

Учебна 2020/2021



ООУ „КИРО ГЛИГОРОВ“

Информатор за ученици и родители



НОВА УЧЕБНА ГОДИНА, НОВИ УСПЕСИ!

Мисија

Ние сме инклузивно училиште, кое со најсовремени средства и методи ќе ја негува современата настава. Нашето училиште ќе ги охрабрува учениците да бидат лидери и да промовираат еднаквост, разновидност и почит. Негуваме висок приоритет во создавање клима за современо, квалитетно и ефикасно учење и остварување на личниот и професионален развој со континуирано следење и примена на реформите во образованието.

Визија

Ние сме модерно, современо и ефективно училиште, лидер во Општината и во регионот, училиште кое ја негува својата култура и традиција, почитувајќи ги различностите, традициите на други култури и народи. Овде учениците ќе стекнуваат квалитетни и трајни знаења кои ќе ги применуваат во понатамошното школување и ќе продонесат за нивниот личен развој. Ќе поттикнуваме да владее почитување и толеранција

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО

- Наставата започнува во 8.00 часот
- **Ученикот** треба да дојде во училиште најмалку 10 минути пред почетокот на часот.
- За секое отсуство од часовите **ученикот** е должен навреме да го извести одделенскиот раководител.
- **Ученикот** треба културно и коректно да се однесува кон другите ученици, наставниците и вработените во училиштето.
- **Ученикот** не смее без одобрение од наставникот да го напушти часот

Приоритети на училиштето

1. Унапредување на професионалните компетенции на наставниците заради подобра настава и учење на далечина
2. Осовременување на наставата преку набавка на наставни средства, помагала и ИТ опрема
3. Поголема вклученост на учениците во воннаставните активности
4. Унапредување на мултикултурализмот

Дополнителна настава

Дополнителна настава ќе се организира за учениците имаат потешкотии во учењето и на кои им е потребна повремени или континуирано помош во текот на наставната година.

Додатна настава

Додатна настава ќе се организира за учениците кои покажуваат значителни резултати по одделни предмети
Работа со надарени и талентирани ученици
Работа со ученици со посебни образовни потреби
Туторска поддршка на учениците
Образовни медијатори

Инклузивно образование

Инклузивното образование е процес кој ги зема предвид различните индивидуални потреби за развој на учениците, давајќи еднакви можности за остварување на основните човекови права за развој и квалитетно образование. Во училиштето работат два вида на инклузивни тимови: Училиштен инклузивен тим и Инклузивен тим за ученик.

Настава

- Задолжителна настава
- Изборна настава
- **Целодневна настава** за учениците од I – III одделение
- **Продолжен престој** за учениците од IV одделение
- **Од 15.00 до 17.00 часот за учениците од I до IV одделение е организирано со згрижување од дежурни наставници**
- Дополнителна настава
- Додатна настава

Наставата во училиштето се реализира во една смена од I до VII одделение.

Наставниот час трае 40 мин.

Секции

- Англиска секција
- Математичка секција
- Драмско-рецитаторска секција
- Ликовна секција
- Биолошко-Еколошка секција
- Музичка секција
- Природно-научна секција
- Ритмичка секција
- Новинарска секција



**УЧИЛИШНИТЕ СПОМЕНИ
НИКОГАШ НЕ ИСЧЕЗНУВААТ!**

Проекти

Компостирање во училиште за здрава животна средина
 Сообраќајни патроли
 Меѓуетничка интеграција во образованието
 Исправи се
 Проект за физичко образование
 Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем

Општествено хуманитарна работа

Акции за уредување на училничкиот простор и училшната зграда, со цел да се подобри естетскиот изглед и амбиент за работа, да се создадат навики за одржување на хигиената, чување на имотот и развој на одговорноста

- Одржување на спортските терени и зеленилото во дворот
- Организирање на собирни акции на храна, стара хартија и облека
- Организирање на приредби, манифестации и настани со хуманитарен карактер
- Акција за дарување на книги во други институции
- Помош на социјално загрозени и инвалидизирани лица
- Соработка со домовите за деца без родители и за стари лица
- Соработка со Црвениот крст на општина Центар и град Скопје.

Излети и екскурсии

Училиштето ќе реализира две еднодневни рекреативни излети за учениците од I - VII одделение - есенска и пролетна.

Еднодневна екскурзија за учениците од III одделение

Настава во природа за учениците од V одделение.


Дводневна екскурзија за учениците од VI одделение.

Натпревари за учениците

Натпреварите имаат значајна улога во развојот на личноста на ученикот. Учениците од нашето училиште ќе учествуваат на ученичките натпревари кои ќе бидат организирани од страна на општината, градот, други училишта, невладини организации како и во рамките на самото училиште, тековно од страна на наставниците како ментори. Учество на натпреварите е според афинитетот и способностите на ученикот. Ученичките натпревари влијаат врз зголемување на интересот на учениците кон слободните активности, придонесуваат да се развива натпреварувачки дух, да се зближуваат учениците од разни средини. Преку нив се развива и се продлабочува интересот на учениците, се воспоставува активен однос кон наставата, се продлабочуваат и се прошируваат ученичките знаења.

Унапредување на мултикултурализмот

Во нашето училиште мулти-културализмот е застапен во наставните содржини во редовна настава, во содржините од програмата „Животни вештини“ како и во програмата за Час на одделенска заедница. И покрај тоа што во нашето училиште учат многу малпроцент на ученици од други етникуми, наставниот кадар ќе ги спроведува содржините во потребниот обем и во сите видови настава и воннаставни содржини и во сите сфери на работата на училиштето.



ДОБРЕ ДОЈДОВТЕ ВО НОВИОТ СВЕТ НАРЕЧЕН УЧИЛИШТЕ

Соработка на основното училиште со родителите/старателите

Во училиштето континуирано ќе функционира Совет на родители кое ќе има изготвена програма за работа од страна на Претседателот на Советот на родители. Оваа програма е предвидена со цел родителите поорганизирано да делуваат во доменот на потребите на училиштето.

Известување за напредокот на учениците

Родителите редовно се известуваат за постигањата, изостанувањата и поведението на учениците и тоа преку родителски средби, евидентни листови, индивидуални средби, електронски дневник, телефонски контакти и во приемен ден на наставникот.

Оценување

Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците го вршат наставниците во училиштето. Постигањата на учениците во основното училиште се проверуваат формативно и сумативно, се запишуваат описни и/или бројчани оценки. Постигањата на учениците во училиштето се оценуваат описно и бројчано согласно законската регулатива. Од I до III одд. оценувањето е описно, Од IV – VI одд. постигањата по задолжителните и изборните предмети се оценуваат описно и бројчано, по класификационите периоди – тримесечја описно, на крајот на првото полугодие описно и крајот на учебната година оценувањето е бројчано. Учениците од VII се оценуваат бројчано.



ПРОТОКОЛ ЗА РОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

- Наставата во основното образование може да се реализира со физичко присуство на учениците во училиште или со учење на далечина.
- Наставниот процес во училиштето се одвива во период од 07.00 часот до 20.00 часот.
- За учениците од прво до трето одделение наставата се реализира со физичко присуство во просториите на училиштето, со аксимално искористување на просторните и кадровските капацитети во училиштето и со задолжителна примена на сите заштитни епидемиолошки мерки утврдени во Протоколот за настава со физичко присуство и со согласност од родителите/старателите на учениците.
- Смените на доаѓање на учениците во училиште (прва и втора смена) се менуваат на неделно ниво (види распоред).
- Доколку родителот/старателот, сака неговото дете наставата да ја следи со учење од далечина, поднесува изјава до училиштето дека ученикот ќе следи настава со учење од далечина и ќе биде редовно присутен на наставата со учење од далечина, согласно распоредот за часови на паралелката.
- При настава со учење на далечина работниот ден на ученикот трае од 3 до 5 саати дневно.
- Доколку ученикот кој следи настава со учење на далечина не се вклучи на настава повеќе од пет дена, наставникот со стручната служба во училиштето реализира посета на ученикот во неговиот дом и спроведува разговор со родителот за неопходноста од задолжително и редовно следење на наставата.
- За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка.
- Проверката (валидацијата) на знаењата на учениците се реализира со физичко присуство во училиште, на секое тримесечје по однапред утврден распоред на паралелки, број на ученици во паралелка и времетраење на проверката.
- Училиштето изготвува распоред за проверка на знаењата на учениците најдоцна 2 недели пред предвидените термини и истиот го објавува на веб страната на училиштето и на националната платформа за учење на далечина.
- За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка.
- Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на училиштето и се забранува нивно влегување во училиштето. Освен за родителите/старателите/образовните асистенти на учениците со посебни образовни потреби со задолжително носење на маска/прекривка на лицето
- Се забранува било какво неформално групирање и задржување во училишниот двор.
- Сите потребни информации може да ги најдете на веб страницата на училиштето www.ooukirogligorov.edu.mk

ПРОТОКОЛ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021

- Ø Наставата е приоритет пред сите обврски на ученикот.
 - Ø Учењето на далечина има статус на редовна настава.
 - Ø Наставата со учење на далечина, наставниците ја реализираат од училница во училиштето со користење на националната платформа.
 - Ø Директорот на училиштето се грижи за целосна покриеност со интернет конекција во сите училници во училиштето. Во исклучителен случај кога во училиштето нема добра интернет конекција и истата не може да се обезбеди, наставникот часовите може да ги одржува и од дома, претходно добиена писмена согласност од страна на директорот на училиштето.
 - Ø При настава со учење на далечина работниот ден на ученикот трае од 3 до 5 саати дневно во зависност од возраста на учениците и одмор од 10 (десет) минути на секој наставен час или активност.
 - Ø Сите часови одржани онлајн и сите отсуства на ученикот се заведуваат во дневник.
 - Ø Користи целосно име и презиме на договорената е-платформа.
 - Ø Почитувај го распоредот на часови.
 - Ø Навремено вклучи се на закажаниот час.
 - Ø Вклучи ја камерата, а по одобрение на наставникот и микрофонот.
 - Ø Покажи почит при зборување, комуницирај трпеливо и користи ја опцијата „подигање рака“ при комуницираш со наставникот.
 - Ø Почитувај го дрескодот за училиште.
 - Ø Не го попречувај часот.
 - Ø Задачите и домашните работи извршувај ги навремено.
 - Ø Аколекцијата треба да биде снимена, тоа ќе го стори наставникот.
 - Ø Оценувањето ќе биде во договор со предметниот наставник.
 - Ø Проверката (валидацијата) на знаењата на учениците се реализира со физичко присуство во училиште, на секое тримесечје по однапред утврден распоред на паралелки, број на ученици во паралелка и времетраење на проверката.
 - Ø Училиштето изготвува распоред за проверка на знаењата на учениците најдоцна 2 недели пред предвидените термини и истиот го објавува на училишната веб-страница и на националната платформа за учење на далечина.
 - Ø Наставниците ќе бидат достапни во определено време за да одговорат на вашите прашања.
 - Ø Запомнете: учењето од далечина е наставен процес и однесувањето треба да биде соодветно.
 - Ø За непочитување на правилата и неисполнување на вашите обврски ќе бидат информирани родителите.
 - Ø Доколку ученикот кој следи настава со учење на далечина не се вклучи на настава повеќе од пет дена, наставникот со стручната служба во училиштето реализира посета на ученикот во неговиот дом и спроведува разговор со родителот.
 - Ø За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка.
 - Ø Следи ги правилата. Мора да знаеш дека секоја злоупотреба на овој вид настава ќе биде санкционирана.
- Педагошките мерки ќе бидат внесени во Правилникот на училиштето

